

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА FLEXIQUIZ ЗА СТУДЕНТИ

(за студентите на Филозофскиот факултет)

За користење на платформата FLEXIQUIZ за потребите на полагање на испит, не е потребна инсталација или пријавување (sign up). Доволно е само да имате линк испратен од професорот или задолжено лице од Факултетот (пр. координатор на студиска програма), да кликнете на линкот и да започнете со испитот. Во прилог ви се дадени куси инструкции за користење на платформата.

Чекор 1:

По добивање на линк за испитот (кој е во форма на <https://www.flexiquiz.com/SC/N/9912f3cf-e7ca-4d49-94b9-a583c0cccd25>) кликнете на него. Зависно од поставките кои ги направил професорот, пред да започнете со одговарањето на испитните прашања, најверојатно ќе треба да внесете Ваши лични податоци, како: име, презиме, емаил адреса, бр. на индекс или сл. Пополнете ги сите податоци кои се наведени на првата страница која ви се отвора откако ќе кликнете на линкот и кликнете Register (како на сликата подолу).

Register for ИСПИТ ПО ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ

The image shows a registration form with four input fields and a 'Register' button. Red arrows point to each field and the button. The fields are labeled: 'Име*', 'Презиме*', 'Емаил адреса (од IKNOW)*', and 'Број на индекс'. The 'Register' button is blue with white text.

Име*	<input type="text"/>	→
Презиме*	<input type="text"/>	→
Емаил адреса (од IKNOW)*	<input type="text"/>	→
Број на индекс	<input type="text"/>	→
	<input type="button" value="Register"/>	→

Чекор 2

Зависно од поставките кои ги направил професорот, на следната страница може да ви се покажат воведни информации за испитот/тестот (пр. бр на прашања и сл.). Кога ќе ги прочитате кликнете на Start quiz.

ИСПИТ ПО XXXXXXXX XXXXXXXX

Започнувате со одговарање на испотот по предметот XXXXXXXXXXXX

Тестот содржи вкупно 7 седум прашања. Секое точно одговорено прашање носи 10 поени.

За одговарање на секое следно прашање треба да кликнете на Next.

Времето за одговарање на тестот е 15 минути.

По завршување со одговарање на прашањата кликнете Submit.

Со среќа!

Предметен наставник: XXXXXXXX XXXXXXXX

Start Quiz



Доколку професорот не направил поставка за почетна страница, првото испитно прашање (или сите испитни прашања доколку се ставени на една страница) ќе ви се појават по завршување на чекор 1. Доколку нема поставка за почетна страница, подолу објансетиот чекор претставува чекор 2.

Чекор 3

Започнете со одговарање на испитните прашања. Зависно од поставките, прашањата може да бидат со еден точен одговор, или со повеќе точни одговори. Бројот на точни одговори може да е содржан во самото испитно прашање. Зависно од поставките, доколку нема други прашања на страницата која ја гледате, за да одите на наредното прашање, клинете Next page (како на сликата подолу).

ИСПИТ ПО XXXXXXXX XXXXXXXX

Time remaining
0:14:43

Тест прашање

- xxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxx

Next Page »



Внимавајте да не кликнете на интернет пребарувачот да одите назад, за да не ви се исклучи тестот/испитот.

Доколку професорот направил поставка сите испитни прашања да ви се појават одеднаш, тогаш почнете со одговарање на испитните прашања со кликање на точниот одговор (или доколку на прашањето се можни повеќе одговори, на точните одговори). Кога ќе завршите со одговарање, клинете Submit (како на сликата подолу).

ИСПИТ ПО XXXXXXXXXXXX

Time remaining
0:14:18

1. Тест прашање

xxxxxxxx
 xxxxxxxx
 xxxxxxxx

2. Тест прашање


xxxxxxxx
 xxxxxxxx
 xxxxxx

3. Тест прашање

xxxxxxx
 xxxxxxxx
 xxxxxxx

4. Тест прашање

xxxxxxxx
 xxxxxxxx
 xxxxxxxx




По кликување на Submit, зависно од поставките кои ги направил професорот, можно е уште еднаш да бидете прашани дали сте сигурни дека сакате да го доставите тестот. Доколку сте сигурни дека сте одговориле на сите прашања во предвиденото време за испитот, клинете уште еднаш Submit (како на сликата подолу).

ИСПИТ ПО XXXXXXXXXXXX

Тест прашање

xxxxxxxx
 xxxxxxxx
 xxxxxxxx

Are you sure you want to submit?



« Previous Page

По поднесување на тестот автоматски ги добивате резултатите од освоените поени и времето за кое сте го одговориле тестот. Доколку сакате да видите детален приказ на вашите одговори и точните одговори, кликнете на Review Answers.

Results for ИСПИТ

Score 56/70 (80%)

Duration 03m:37s

Review Answers



НАПОМЕНА: Ова упатство е наменето за студентите на Филозофскиот факултет, Скопје. Не е дозволено превземање на упатството за потреби на други Факултети, без претходна согласност која треба да се побара на: prodekanint@fzf.ukim.edu.mk